

Peugeot 5008

	Вид на гориво	Моќност (kw)/(кc)	Зафатнина	Менувач	Цена на возилото	
					Цена со ДДВ (EUR)	Цена со ДДВ (MKD)
ACCESS						
1,2 PureTech STOP&START	бензин	96/130	1199	мануелен(6)	26.650	1.646.970
ACTIVE						
1,2 PureTech STOP&START	бензин	96/130	1199	мануелен(6)	27.650	1.708.770
1,2 PureTech STOP&START EAT8	бензин	96/130	1199	автоматски(8)	30.400	1.878.720
1,6 PureTech STOP&START EAT8	бензин	133/180	1598	автоматски(8)	32.960	2.036.928
1,5 BlueHDI STOP&START	дизел	96/130	1499	мануелен(6)	30.200	1.866.360
1,5 BlueHDI STOP&START EAT8	дизел	96/130	1499	автоматски(8)	32.900	2.033.220
ALLURE						
1,2 PureTech STOP&START	бензин	96/130	1199	мануелен(6)	30.400	1.878.720
1,2 PureTech STOP&START EAT8	бензин	96/130	1199	автоматски(8)	33.050	2.042.490
1,6 PureTech STOP&START EAT8	бензин	133/180	1598	автоматски(8)	35.050	2.166.090
1,5 BlueHDI STOP&START	дизел	96/130	1499	мануелен(6)	32.820	2.028.276
1,5 BlueHDI STOP&START EAT8	дизел	96/130	1499	автоматски(8)	34.950	2.159.910
GT-Line						
1,6 PureTech STOP&START EAT8	бензин	133/180	1598	автоматски(8)	37.740	2.332.332
1,5 BlueHDI STOP&START	дизел	96/130	1499	мануелен(6)	35.500	2.193.900
1,5 BlueHDI STOP&START EAT8	дизел	96/130	1499	автоматски(8)	37.640	2.326.152
2,0 BlueHDI START&STOP EAT8	дизел	130/177	1997	автоматски(8)	40.600	2.509.080
GT						
2,0 BlueHDI START&STOP EAT8	дизел	130/177	1997	автоматски(8)	44.760	2.766.168



* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Важи од 03-2020

СЕРИСКА ОПРЕМА

5008 ACCESS

- ABS+CDS+ASR+AFU+REF+Hill assist
- 6 Воздушни перничииња (предни / странични / завеси)
- Мануелен клима уред со дополнителни команди назад
- 3 независни седишта во втор ред со Isofix прицврстувачи (x3)
- Препознавање на сообраќајни знаци за ограничување
- Темпомат со ограничувач на брзина
- Предупредување за предолго возење
- Сензор за мерење на надворешна температура
- Сет за поправка на пневматици
- Систем за индиректно следење на притисок во пневматик
- Варијабилен серво управувач подесив по висина и длабочина
- Централно заклучување со далечинско управување
- Електрични подигнувачи на предни и задни стакла
- Peugeot i-Cockpit® со дигитален 12,3" TFT возачки екран во боја
- LCD екран на патен компјутер во бела боја
- Електрична сопирачка за паркирање
- Автоматско заклучување на вратите при брзина поголема од 10km/h
- Механичко подесување на возачкото седиште по висина
- Преден наслон за раце со климатизирана остава
- Радио уред RD6 со 6 завучника, MP3, USB, Bluetooth handsfree и мултифункционален управувач
- Управувач преслечен во ТЕР кожа
- Електрично подесување на ретровизори со грејачи и со интегрирани LED трепкачи
- Облоги на инструментната табла и врати со карбон декор
- Затемнети стакла
- Предни халогени фарови со LED дневни светла
- 3D LED задни светла
- 3 приклучока 12V
- Бришач за дадниот ветробран активен при возење назад
- Хром детал на предниот браник кај ладилникот
- Хромирана украсна лајсна на задниот браник
- Челични тркала "MIAMI" со раткапни и пневматик 215/65R17
- Сет за поправка на пневматик

5008 ACTIVE (ACCESS+)

- Предни светла за магла со хромиран дел
- Автоматска клима во две зони
- Систем за предупредување за ненамерно преминување полна лента (LDW)
- Повеќенаменски екран на допор од 8" со пиано копчиња двоен радио тунер RCC
- Механичко подесување на совозачкото седиште по висина
- Заден сензор за помош при паркирање
- 17" CHICAGO алуминиумски наплатки со пневматик 215/65R17
- Пакет видливост: автоматско вклучување на средни светла и бришачи, монохроматски внатрешен ретровизор, "follow me home" функција

5008 ALLURE (ACIVE+)

- Предни сензори за помош при паркирање
- Украсна лајсна од нерѓосувачки челик во долниот дел на вратите
- Металик-сива украсна лајсна на долниот дел на предниот и задниот браник
- LED амбиентално осветлување во внатрешниот дел
- Дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран
- Електрично преклопливи странични ретровизори
- Интегрирани LED трепкачи на надворешните ретровизори со осветлување за лесен пристап кон возилото
- Седишта во комбинација ТЕР кожа/ткаенина
- Подесување на лумбардниот дел на возачкото седиште
- Склопливо совозачко седиште во форма "flat folding"
- Mirror Screen функција
- Wi-Fi поврзување
- Облоги на инструментната табла и вратите од "Piedimonte"
- 18" DETROID алуминиумски наплатки со пневматик 225/55R18

5008 GT-Line (ALLURE+)

- Сет за поправка на пневматик
- GT изглед на предниот браник со хромирана предна маска
- Капаи на надворешните ретровизори во црна Perla Nera
- Надолжни алуминиумски кровни шини
- Хромирани украсни издвувни цевки
- Хромирани лајсни на страничните стакла
- Кров во сјајно црна боја "Black Diamond"
- Спортски алуминиумски педали со потпирач за нога од алуминиум
- Зажиени детали на инструментната табла
- Предни и задни платнени патосници GT line
- Напреден систем за внимателност на возач
- Активен систем за задржување на возилото во патна лента
- Систем за следење на мртво агол (ABSD)
- Автоматско вклучување и исклучување на долги светла (HBA)
- Предни иноксни прагови
- Интегрирани LED трепкачи на надворешните ретровизори со проекција на Peugeot амблем
- Full LED предни светла
- LED предни светла за магла со дополнително осветлување
- Седишта во комбинација ТЕР кожа/ткаенина "Imila"
- Внатрешна кровна облога во црна мистрал боја
- Спортски управувач со хромиран GT line додаток
- Peugeot i-Cockpit amplifu - BOOST и RELAX можност за менување на јачината на амбиенталното осветлување, избор на еден од три понудени мириси
- Driver Sport Pack - проактивна педала за гас, спортски и погласен звук на моторот, спортски серво управувач, спортска промена на степени на пренос

5008 GT (GT-line+)

- Камера за помош при паркирање назад 180° степени поглед
- 19" BOSTON алуминиумски наплатки со пневматик 235/50R19
- Систем Peugeot Open&Go (безконтактно)
- Хромирани капаи на надворешните ретровизори од хром
- Рамка на предна решетка во сјајно црна боја
- Внатрешни детали од хром
- 3D навигационен уред
- Седишта во комбинација ТЕР кожа/Alcantara
- Спортски управувач со хромиран GT додаток

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимплекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

5008 ACCESS		ЦЕНА во EUR
	Бела Blanc Banquise	0,00
	Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal	500,00
	Бела Perla Nacre (трослојна боја)	950,00
WY14	Задни сензори за помош при паркирање	260,00
ZE15	Предни светла за магла	200,00
AN01	Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред	900,00
ZHBA	Резервно тркало со намалени димензии	120,00
ZHBD	17" CHICAGO алуминиумски наплатки + резервно тркало со намалени димензии	700,00
5008 ACTIVE		ЦЕНА во EUR
	Бела Blanc Banquise	0,00
	Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal	500,00
	Бела Perla Nacre (трослојна боја)	950,00
JD20	Кров сјајно црна боја - "Black Diamond" (не е достапно со 9VM0)	400,00
WY15	Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, Mirror Screen	630,00
WY16	Предни паркинг сензори за помош при паркирање	200,00
WY17	Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen	830,00
D382	Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багажниот дел	200,00
UF02	Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно тркало со намалени димензии)	980,00
ZV19	Пакет сигурност: систем за автоматско кочење во град во случај на опасност (АЕВ) со благовремено предупредување на можен судар (FCW)	300,00
WL3F	3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез	1370,00
AN01	Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред	900,00
WP29	Индукционен полнач за мобилен телефон	150,00
YD04	Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go	450,00
VD09	Дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран	160,00
WACM	Предни седишта со вградени грејачи	280,00
HU13	Електрични преклопливи ретровизори со интегрирани LED трепкачи и осветлување за лесен пристап кон возилото	200,00
KK02	Надолжни алуминиумски кровни носачи	250,00
OK02	Стаклен панорамски со функција за отавање и амбиентално осветлување	1500,00
ZHBD	Челично резервно тркало со намалени димензии	120,00
ZHBG	18" DETROID алуминиумски наплатки + резервно тркало со намалени димензии	620,00
WL3C	Mirror Screen, препознавање гласовни команди, видео излез	500,00
STYLE	Пакет "STYLE" : Капаци на надворешните ретровизори во хром изглед, хромирани лајсни на страничните стакла, дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран, монограм "STYLE" на вратите, надолжни алуминиумски кровни носачи, електрични преклопливи ретровизори со интегрирани LED трепкачи и осветлување за лесен пристап кон возилото	400,00
5008 ALLURE		ЦЕНА во EUR
	Бела Blanc Banquise	0,00
	Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal	500,00
	Бела Perla Nacre (трослојна боја)	950,00
JD20	Кров сјајно црна боја - "Black Diamond" (не е достапно со 9VM0)	400,00
AN01	Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред	900,00
WY17	Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen	300,00
WY18	Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препознавање гласовни команди и видео излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање	510,00
D382	Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багажниот дел	200,00
UF02	Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно тркало со намалени димензии)	500,00
ZE17	Peugeot Full LED предни светла, LED светла за магла со функција за дополнително осветлување, GT изглед на предниот браник со хромирана предна маска	1160,00
ZV13	Пакет "помош за возач" - систем за автоматско кочење во случај на опасност (АЕВ), со благовремено предупредување на можен судар (FCW), адаптивен темпомат со функција STOP (само со автоматски менувач)	600,00
ZV20	Пакет сигурност плус : систем за автоматско кочење во случај на опасност (АЕВ), со благовремено предупредување на можен судар (FCW), систем за мртвов агол, активен систем за задржување на возилото во патна лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла(НВА)	800,00
AB08	Аларм со суперзаклучување	380,00
WP29	Индукционен полнач за мобилен телефон	150,00
ZV17	Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртвов агол, активен систем за задржување на возилото во патна лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130kc и 1.6PureTech 180kc)	1150,00
YD04	Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go	450,00
MO02	Отварање на багажниот дел без употреба на клуч	800,00
WABC	Вградени масажери во предните седишта (5 програми), предни седишта со вградени грејачи	910,00
WABA	Предни седишта со вградени грејачи	280,00
WABE	Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени грејачи	1500,00
WABD	Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции со 8 канали), предни седишта со вградени грејачи	980,00
KK02	Надолжни алуминиумски кровни носачи	250,00
OK02	Стаклен панорамски со функција за отавање и амбиентално осветлување	1500,00
ZHBG	Челично резервно тркало со намалени димензии	120,00
ZHCB	19" WASHINGTON алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии	520,00
WL3F	3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез	1050,00

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

5008 ALLURE		ЦЕНА во EUR
UN02	FOCAL 515W Hi-Fi систем	990,00
OPQR	Седишта преслечени со природна кожа "Claudia"	1140,00
CROSSWAY	Пакет "CROSSWAY" : Капаци на надворешните ретровизори во хром изглед, надолжни алуминиумски кровни носачи, кров сјајно црна боја - "Black Diamond", монограм "CROSSWAY" на вратите, предни иноксни прагови "CROSSWAY", спортски алуминиумски педали со потпирач за нога, управувач "CROSSWAY", седишта ТЕР/алкантара, комплет платнени патосници "CROSSWAY", Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S 225/55R18	1500,00
ENFY	Делови на инструментната табла од текстил	120,00
5008 GT - line		ЦЕНА во EUR
	Бела Blanc Banquise	0,00
	Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal	500,00
	Бела Perla Nacre (трослојна боја)	950,00
WY17	Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen	300,00
WY18	Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препознавање гласовни команди и видео излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање	510,00
UF02	Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно тркало со намалени димензии)	500,00
ZV17	Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртво агол, активен систем за задржување на возилото во патна лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130кс и 1.6PureTech 180кс)	570,00
YD04	Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go	450,00
AB13	Аларм со суперзаклучување	380,00
WP30	Индукционен полнач за мобилен телефон	200,00
MO02	Отварање на багажниот дел без употреба на клуч	750,00
WABA	Предни седишта со вградени грејачи	280,00
WAVE	Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени грејачи	1500,00
WABC	Вградени масажери во предните седишта (5 програми), предни седишта со вградени грејачи	800,00
WABD	Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции со 8 канали), предни седишта со вградени грејачи	980,00
AN01	Две дополнителни преклопиви седишта во 3 ред	900,00
OK02	Стаклен панорамски со функција за отварање и амбиентално осветлување	1500,00
ZHBU	Челично резервно тркало со намалени димензии	120,00
ZHBR	19" NEW YORK алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии	120,00
UN02	FOCAL 515W Hi-Fi систем	990,00
WL3F	3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез	1050,00
D382	Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багажниот дел	200,00
OP8D	Пакет кожа : Седишта преслечени со природна кожа, предни седишта со вградени грејачи, електрично подесива функција на масажа во лумбалдниот дел	2200,00
5008 GT		ЦЕНА во EUR
	Бела Blanc Banquise	0,00
	Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal	500,00
	Бела Perla Nacre (трослојна боја)	950,00
WY18	Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препознавање гласовни команди и видео излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање	510,00
UF02	Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно тркало со намалени димензии)	500,00
ZV17	Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртво агол, активен систем за задржување на возилото во патна лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130кс и 1.6PureTech 180кс)	570,00
AB13	Аларм со суперзаклучување	380,00
WP30	Индукционен полнач за мобилен телефон	200,00
MO02	Отварање на багажниот дел без употреба на клуч	450,00
WABA	Предни седишта со вградени грејачи	280,00
WAVE	Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени грејачи	1500,00
OK02	Стаклен панорамски со функција за отварање и амбиентално осветлување	1500,00
ZHBR	19" NEW YORK алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии	120,00
UN02	FOCAL 515W Hi-Fi систем	990,00
D382	Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багажниот дел	200,00
OP8D	Пакет кожа : Седишта преслечени со природна кожа, предни седишта со вградени грејачи, електрично подесива функција на масажа во лумбалдниот дел	2200,00
EN66	Облоги на инструментната табла и вратите од храстово дрво	220,00

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Технички карактеристики		БЕНЗИН			ДИЗЕЛ		
		PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	PureTech 180 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S BMV6	BlueHDI 130 S&S EAT8	BlueHDI 177 S&S EAT8
Надворешни димензии	Должина (mm)	4.641					
	Ширина со отворени/затворени ретровизори (mm)	1.844 / 2.098					
	Висина/со кровни шини (mm)	1.640 / 1.646					
	Меѓусовинско растојание (mm)	2.840					
	Преден / заден пренус (mm)	926 / 875					
	Преден / заден траг (mm)	1.593 / 1.601					
	Радиус на ротација (m)	11,2					
Внатрешни димензии	Број на места за седење	5 или 7 (со опција)					
	Висина од седечкиот дел до кров напред/назад (mm)	915 / 912 / 820 (847 / 843 / 820)					
	Ширина и висина на лактовите напред/назад (mm)	1 487 / 1 505 / 1 264					
	Преден/заден простор во висина на рамена (mm)	1 453 / 1 432 / 1 198					
	Должина на багажниот дел од 2 до 3 ред седишта (mm)	1 153 / 345					
	Ширина на багажникот (L)	1,053					
	Висина на багажникот до плафон (mm)	553 / 931 (895)					
	Зафатнина на багажникот min/max (L)	780 / 1 940					
	Вкупна зафатнина на товар во патничкиот дел	38					
Капацитет на резервоар за гориво (L)	56						
Маса и носивост	Тежина на празно возило (kg)	1.315	1.317	1.365	1.365	1.380	1.530
	Најголема дозволена маса (kg)	2.120	2.130	2.160	2.190	2.200	2.280
	Влечна маса на приколка (kg)	1.100	1.000	1.350	1.300	1.100	1.500
Мотори	Гориво	Бензин			Дизел		
	Зафатнина (cm ³)	1199		1598	1499		1997
	Број на цилиндри	3 во линија		4 во линија			
	Број на вентили по цилиндар	4					
	Моќност (kW/кc)	96/130	96/130	133/180	96/130	96/130	130/177
	Најголем вртежен момент (Nm)	230/1750	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750	400/2000
	Норма за заштита на околината	EURO 6.2					
Тип на вбризување	Директно						
Перформанси и потрошувачка	Максимална брзина (km/h)	188	188	206	192	192	208
	Забрзување 0 - 100 km/h (s)	10,9	10,4	9,2	11,1	11,8	9,2
	1.000 m од место (s)	30,9	31,2	29,3	31,3	32,8	30,2
	Потрошувачка (град/отв./ком.) (l/100 km/h)	6,4 / 4,9 / 5,4	6,4 / 4,9 / 5,5	7,8 / 5,3 / 6,1	4,7 / 3,8 / 4,2	4,4 / 3,9 / 4,1	5,5 / 4,4 / 4,8
	Емисија CO ₂ (g/km)	117	120	129	105	108	129
Менувач	Тип на менувач	Мануелен	Автоматски	Автоматски	Мануелен	Автоматски	Автоматски
	Број на степени на пренос	6	8	8	6	8	8
Сопирачки и потпирање	Предни сопирачки	Вентилирачки дискови					
	Задни сопирачки	Дискови со лебдечки дебеломер					
	Предно потпирање	Независно потпирање pseudo McPherson, спирални пружини и хидраулични амортизери					
	Задно потпирање	Полукрута осовина со издолжени рамена, спирални пружини и хидраулични амортизери					
Пневматици	Димензии на пневматици	215/65 R17	215/65 R17	215/65 R17	215/65 R17	215/65 R17	
		225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18
		235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19	235/55 R19

* Описот на моделот е информативен.

* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.